



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 октомври 2022 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: септември 2022 година

- Во септември 2022 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити оствари минимално месечно зголемување од 0,01 п.п. и изнесува 4,35%. На годишна основа, просечната каматна стапка на вкупните кредити е намалена за 0,11 п.п. Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 0,70%, што претставува минимален месечен раст од 0,01 п.п., додека на годишно ниво забележа пад од 0,08 п.п.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити², во септември, изнесува 4,09% по забележан месечен и годишен раст од 0,05 п.п. и 0,06 п.п., соодветно. Просечната каматна стапка на новопримените депозити е зголемена за 0,15 п.п. и 0,22 п.п., соодветно на месечна и на годишна основа и изнесува 1,07%.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	9.2021	12.2021	1.2022	2.2022	3.2022	4.2022	5.2022	6.2022	7.2022	8.2022	9.2022
во % на годишно ниво											
Вкупни кредити	4.46	4.37	4.35	4.33	4.30	4.30	4.28	4.27	4.33	4.34	4.35
Корпоративен сектор	3.58	3.48	3.45	3.45	3.43	3.45	3.43	3.44	3.53	3.55	3.59
Домаќинства	5.24	5.18	5.16	5.14	5.11	5.09	5.06	5.04	5.08	5.07	5.05
Новоодобрени кредити	4.03	3.61	3.84	3.94	3.75	3.98	3.97	3.99	4.01	4.04	4.09
Корпоративен сектор	3.63	3.22	3.48	3.48	3.31	3.63	3.46	3.68	3.57	3.72	3.72
Домаќинства	4.61	4.34	4.40	4.54	4.47	4.51	4.53	4.51	4.59	4.49	4.65
Вкупни депозити	0.78	0.74	0.71	0.71	0.70	0.68	0.67	0.67	0.67	0.69	0.70
Корпоративен сектор	1.08	0.92	0.88	0.90	0.94	0.83	0.87	0.97	0.94	1.03	1.11
Домаќинства	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.65	0.66	0.67
Новопримени депозити	0.85	0.70	0.53	0.56	0.68	0.65	0.76	0.97	0.84	0.92	1.07
Корпоративен сектор	0.62	0.29	0.42	0.29	0.77	0.52	1.11	1.53	0.65	0.81	1.08
Домаќинства	0.94	0.90	0.58	0.65	0.63	0.69	0.62	0.70	0.92	0.97	1.07

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf


² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити / кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика


1. Каматни стапки на корпоративниот сектор³

- Во септември, просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор оствари месечно зголемување од 0,04 п.п. и изнесува 3,59%. Нагорната промена е резултат на растот на сите компоненти: каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,08 п.п.), како и на каматните стапки на кредитите во денари без и со валутна клаузула (за 0,03 п.п., соодветно). На годишна основа, оваа каматна стапка е повисока за 0,01 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор, во септември, се задржа на нивото од 3,72% во однос на претходниот месец. Во споредба со истиот месец минатата година, оваа каматна стапка оствари раст од 0,09 п.п.



Извор: НБРСМ.


³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Овој месец, просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор изнесува 1,11%, што претставува зголемување од 0,08 п.п. на месечна основа. Месечниот раст произлегува од повисоките каматни стапки на депозитите во странска валута и каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,20 п.п. и 0,02 п.п., соодветно), при непроменети каматни стапки на денарските депозити со валутна клаузула. Каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор на годишно ниво е зголемена за 0,03 п.п.
- Каматната стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор, во септември, бележи раст од 0,27 п.п. во споредба со претходниот месец и изнесува 1,08%. Анализирани на годишно ниво, оваа каматна стапка е повисока за 0,46 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁵



Извор: НБРСМ.

- Во септември, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата се намали за 0,02 п.п. во однос на претходниот месец и се сведе на 5,05%. Анализирани по валута, месечниот пад се должи на пониските каматни стапки на кредитите во странска валута и каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,03 п.п. и 0,02 п.п., соодветно), при минимален пад и на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,01 п.п.). Во однос на септември 2021 година, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата бележи намалување од 0,19 п.п.



⁴ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор прекиниот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁵ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Кај просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата, во септември, е остварен месечен раст од 0,16 п.п. и таа изнесува 4,65%. Притоа, растот се објаснува со зголемувањето на каматните стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,16 п.п. и 0,13 п.п., соодветно), во услови кога каматните стапки на кредитите во странска валута бележат намалување (за 0,11 п.п.). Оваа каматна стапка оствари раст од 0,04 п.п. на годишна основа.



Извор: НБРСМ.

- Во септември, каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата изнесува 0,67% и на месечно ниво се зголеми за 0,01 п.п. Минималната промена во целост произлегува од зголемените каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,02 п.п.), при непроменети каматни стапки на денарските депозити со валутна клаузула и на каматните стапки на депозитите во странска валута. Каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата на годишно ниво забележа намалување од 0,07 п.п.
- Каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁶, овој месец, бележи месечен раст од 0,10 п.п. и изнесува 1,07%. Месечното зголемување произлегува од растот на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,14 п.п. и 0,02 п.п., соодветно). Овој месец, кај банките и штедилниците не се евидентирани новопримени денарски депозити со валутна клаузула. Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка се зголеми за 0,13 п.п.

⁶ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



**Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за статистика**

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 30 ноември 2022 година (референтен пресек заклучно со октомври 2022 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3108 430 или 02/3215-235 лок. 108/110.